

**КРОАЦИЈА ОСИГУРУВАЊЕ АД - ДРУШТВО ЗА НЕЖИВОТНО
ОСИГУРУВАЊЕ СКОПЈЕ****Општи одредби****Член 1**

- (1) Општите услови за осигурување на лица од последици од несреќен случај (незгода) и овие Дополнителни услови за осигурување на лица за време на феријално летување, зимување и логорување од последици на несреќен случај (во натамошен текст: Дополнителни услови), се составен дел на договорот за осигурување на лица за време на феријално летување, зимување и логорување од последици од несреќен случај (незгода), што договарачот на осигурувањето ќе го склучи со Друштвото за осигурување, (во натамошен текст: осигурувач).
- (2) Договарач на осигурување може да биде секоја организација што организира феријално летување, зимување, логорување или престој во самата организација и секое физичко лице.
- (3) Лицата што се осигуруваат според овие Дополнителни услови осигурени се без оглед на нивната здравствена состојба, општата работна способност и годините на старост, како и без плаќање на зголемена премија во смисла на член 9 став (3) точка 3 од Општите услови, освен лицата потполно лишени од деловна способност, кои во секој случај се исклучуваат од осигурувањето.

Обврски на осигурувачот и траење на осигурувањето**Член 2**

- (1) Осигурувачот е во обврска ако несреќниот случај настане:
 - 1) за време на летување, зимување или логорување, и тоа на места што се определени од страна на организаторот;
 - 2) за време додека осигуреникот е на директен пат од собирното место до определеното место за престој, како и на местата за собирање, односно пред заминувањето;
 - 3) при давање помош поради заштита на здравјето и животот на граѓаните и зачувување на имотот, како и при вршење на превентивна служба.
- (2) Осигурувањето започнува во 24,00 часот во оној ден што е означен во полисата како почеток на осигурувањето за сите лица, но, не порано од 24,00 часот во оној ден кога е платена премијата, доколку не е поинаку договорено.

Обврски на осигурувачот кога осигурените лица се помлади од 14 или постари од 70 години**Член 3**

- (1) Ако поради несреќен случај настапи смрт на осигуреникот помлад од 14 години, осигурувачот е во обврска на име трошоци за погреб да ја исплати договорената осигурена сума во случај на смрт, но, најмногу износот кој како максимален е утврден со Одлука на Одборот на директори на Друштвото за осигурување.
- (2) Кога лицето што претрпело несреќен случај е постаро од 70 години, осигурувачот е во обврска на корисникот

**ДОПОЛНИТЕЛНИ УСЛОВИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ЛИЦА ЗА
ВРЕМЕ НА ФЕРИЈАЛНО ЛЕТУВАЊЕ, ЗИМУВАЊЕ И
ЛОГОРУВАЊЕ ОД ПОСЛЕДИЦИ ОД НЕСРЕЌЕН СЛУЧАЈ
(НЕЗГОДА)**

да му исплати само 50% од износот кој инаку треба да го плати.

Завршни одредби

Член 4

- (1) Овие Дополнителни услови важат со Општите услови за осигурување лица од последици од несреќен случај, а доколку нивната содржина е во спротивност со содржината на Општите услови, важат овие Дополнителни услови.

Правна поука

- Доколку осигуреникот или корисникот на осигурување не се задоволни од првостепената одлука, имаат право да поднесат приговор во рок од 8 (осум дена) до Комисијата која одлучува по приговори.
- Договарачот, осигуреникот или корисникот на осигурувањето, можат да достават жалба во однос на осигурувачот до Агенцијата за супервизија на осигурување (АСО), како орган надлежен за супервизија на друштвата за осигурување.
- Во случај на спор помеѓу договарачот на осигурувањето, односно осигуреникот и осигурувачот, надлежен е стварно надлежниот суд според местото на склучување на договорот за осигурување.

Претседател на Одбор на директори
Иван Фабијанчиќ